

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 247

2 декември 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3861. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институт за духовно и културно наследство на Албанците	2	3864. Пречистен текст на Правилник ¹ за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност	20
3862. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Водици во Битуше“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење	2	3865. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	27
3863. Пречистен текст на Правилник ¹ за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност	3	3866. Правилник за елементите на проценката на ризикот, како и зачестеноста на спроведувањето на инспекциски надзор врз основа на проценката на ризик	28
		Огласен дел	1-96

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3861.

Врз основа на член 16 став (1) од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за основање на Институт за духовно и културно наследство на Албанците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/07 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 132/19), во членот 3 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „наследството на Гонце Бојациу – Мајка Тереза.“

Член 2

Во член 4 став (2) по алинејата 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:

„- Оддел за наследство на Гонце Бојациу – Мајка Тереза.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8624/1
26 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3862.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ВОДИЦИ ВО БИТУШЕ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Водици во Битуше“ (во понатамошниот текст: Водици во Битуше) се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење.

„Водици во Битуше“ како комплексен вид на нематеријално културно добро припаѓа на групата народни обичаи и обреди, подгрупа обичаи од годишниот циклус, тип на водици и на групата народна музика и танци, подгрупа народни танци, тип на обредни ора, поттип на женски поворки. Водици во Битуше припаѓа на божиќно-новогодишниот циклус зимски празнувања во кој фамилијарните „Кумства“ од селото, практику-

ваат бројни обредни дејствија, меѓу кои: „давање збор за земање крст“, „кревање обредни лебови“ пропратено со обредни песни, „зовење“ на обредната поворка кум-старки, „правене софра“ за простување со старите кумови, „испраќање и дочекување на ајазмото“, „обредна обиколка“ по куќите само кај членовите на кумствата, одење „по крсти“ за обредно фрлање на крстот како заедничко чествување на целата заедница, „кревање на кумството“ кое е централен настан што го изведуват женските поворки – кумстарки во секое од кумствата, „обреден ручек“ за сите членови на кумствата, одење „на бак’рда“ „с’ поклон“ и на „именден“.

Автентичноста е изразена преку висок степен на присутност на изворното негување на верувањата, сродството, традиционалните носии, обредните песни, ора и зачуваноста на обредните реквизити кои се користат, пред сè литискиот крст во секое од кумствата.

Со прогласување на „Водици во Битуше“ за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење, се овозможува зачувување и афирмација на овој обредно обичаен комплекс од календарскиот циклус како дел од зимските празнувања, во неговата автентична и интегрална форма која ја негува локалната заедница на селото Битуше.

Член 2

За „Водици во Битуше“ се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- обезбедување на одржливост на доброто преку поддршка и поттикнување на носителите за изработка на традиционалната обредна храна и други обредни реквизити со автентични симболички мотиви;
- пренос на знаењата и верувањата за празнувањето на Водици, како и пренос на вештините за пеење и играње на обредните песни и ора кои се дел од изведбените активности;
- популаризација на доброто преку пишаните и електронски медиуми;
- изработка на соодветни дата бази, веб-страници и портали, а особено изработка на документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро и
- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку нивно вклучување во изведбата и презентирањето на истото.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за „Водици во Битуше“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење, како и стручно и научно вреднување и
- обезбедување достапност на информации за доброто до јавноста, преку негова соодветна презентација и популаризација на научно популарно ниво.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8858/1
26 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3863.

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 28.11.2019 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА П РА В И Л Н И К¹ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање).

Член 2

(1) Барањето е документ од издавачот на хартии од вредност во кој се наведуваат податоци за издавачот; податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори; податоци за претходно издадените хартии од вредност на издавачот и податоци за емисијата на хартии до вредност.

(2) Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека емисијата е во согласност со закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.

¹ Во пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност се содржани Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 88/2007), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 84/2014), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 28/2016), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 182/2016), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 192/2019) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 236/2019).

(3) Барањето и документацијата што ја изготвува подносителот на барањето може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Барањето и документацијата што ја доставува подносителот на барањето до Комисијата за хартии од вредност, се доставува и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (3) од овој член.

Член 3

(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат на издавачот и потпишан на секоја страница од листото/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот задолжително ги содржи сите пропишани податоци. Доколку образецот се поднесува во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.

(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хартии од вредност издавачот задолжително ја доставува и документацијата пропишана со член 27 став (1) од Законот за хартии од вредност, податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност пропишани со Образецот И-ЗТД1 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина“ и Образецот И-ЗТД2 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“ кои се составен дел на овој Правилник и доказ за платен надомест за разгледување и одлучување по барањето за издавање хартии од вредност согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

(4) Доколку хартиите од вредност наместо со парични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог кон барањето се доставува и документот согласно кој се стекнуваат хартиите од вредност. На пример: при внесување непаричен влог во друштвото - се доставува проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку се издаваат акции во постапка на присоединување - се доставува Спогодбата за присоединување; доколку се исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот календар, итн.

(5) Во случај на приватна понуда за запишување и уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерското друштво и кои не се поврзани лица со акционерите

во акционерското друштво, а кои се поединечно именувани во актот за издавање на хартии од вредност, во прилог кон Барањето издавачот доставува и:

- изјави од лицата на кои е упатена приватната понуда дадени под целосна морална, материјална, и кривична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и лицата деловно, управувачки или капитално поврзани или се во сродство со него/неа, не поседува акции во друштвото кое врши приватна понуда на хартии од вредност на денот на донесување на одлуката за емисија на акции, како и на денот на поднесување на барањето до Комисијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции во истото друштво до денот на одлучување по барањето од страна на Комисијата за хартии од вредност;

(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за институционален инвеститор, во прилог кон Барањето издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот купувач на кого е наменета приватна понуда е институционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од Законот за хартии од вредност, односно дека е банка, осигурително друштво, отворен и затворен инвестициски фонд или пензиски фонд и друштво за управување со отворен и затворен инвестициски или пензиски фонд, централни банки, национални влади и органи на локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд, ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно, друштво, чии подружници се финансиски институции од групата на институционални инвеститори во смисла на член 2 став 1 точка 15 од Законот за хартии од вредност, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото со најмалку 70%.

(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање на хартии од вредност во случај на заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото кога заемот е даден од страна на единствениот акционер на друштвото, до Комисијата се доставуваат следните документи:

- договор за заем даден исклучиво од единствениот акционер на издавачот;
- договор за трансформација на заем во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина;
- одлука за трансформација на заем во влог во друштвото во постапката за зголемување на основната главнина на друштвото;
- извештај од овластен проценител за проценка на заемот што се трансформира во влог во друштвото во постапката на зголемување на основната главнина;
- изјава од одговорното лице на издавачот заверена кај нотар која ги содржи податоците пропишани со Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на издавачот“ кој е составен дел на овој правилник;

- изјава од единствениот акционер на издавачот заверена кај нотар која ги содржи податоците пропишани со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице на единствениот акционер на издавачот“, – за правно лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од единствениот акционер на издавачот – физичко лице“, – за физичко лице.

(8) При издавање на обезбедени обврзници по пат на приватна понуда, до Комисијата се доставуваат следните документи:

- Договор за застапување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник;
- Договор за залог на недвижниот имот што служи како обезбедување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник;
- Доказ за упис на залогот на недвижниот имот во соодветниот регистар согласно Законот за договорен залог;
- Извештај од овластен проценител за вредноста на недвижниот имот што служи како обезбедување.

Член 4

(1) Врз основа на податоците и документите од член 3 од овој Правилник, Комисијата одлучува по Барањето, односно во рок од 15 дена донесува решение со кое го одобрува или одбива барањето за приватна понуда, сметано од денот на доставување на барањето.

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.

Член 5

Со влегувањето во сила на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 6/2007) престанува да важи Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање хартии од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 21.02.2001 година (Службен весник на Република Македонија бр.16/2001).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-1293/1
28 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

ОБРАЗЕЦ: Б-ПП**Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност**

Напомена: Барањето се пополнува исклучиво на сметачка машина, и се ипишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истото. Издавачот е должен да ги обезбеди сите податоци што се припишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост. Во спротивно барањето нема да се разгледува.

I	Податоци за издавачот:		
1.	основни податоци за издавачот:		
	1.1. фирма и седиште:		
	1.2. правна форма:		
	1.3. адреса:		
	1.4. телефон:		
	1.5. интернет страница:		
	1.6. датум на основање:		
	1.7. матичен број:		
	1.8. број на решение од трговскиот регистар:		
	1.9. број на дозволата или друг акт на надлежен орган за основање и работа, во случај кога обврската за добивање дозвола за упис на друштвото во трговскиот регистар е утврдена со закон или друг пропис:		
	1.10. претежна дејност според регистрација:		
2.	податоци за капиталот на издавачот:	состојба на денот на последната годишна сметка:	состојба по промени што настанале по изготвување на

		датум:	последната годишна сметка: датум:
	2.1. вкупен капитал:		
	- запишан капитал:		
	- премии на емитирани акции:		
	- сопствени акции:		
	- резерви;		
	- акумулирана добивка:		
	- пренесена загуба:		
	- добивка за годината:		
	- загуба за годината:		
	2.2. вкупен број на хартии од вредност:		
	- обични акции:		
	- приоритетни партиципативни акции:		
	- приоритетни кумулятивни акции:		
	- други (доколку издвачот има издадено и други хартии до вредност кои значат учество во капиталот, потребно е истите да бидат наведени):		
	2.3. права од хартиите од вредност:		

	- обични акции:			
	- приоритетни партиципативни акции:			
	- приоритетни кумулятивни акции:			
	- други (доколку издавачот има издадено и други хартии до вредност кои значат учество во капиталот, потребно е истите да бидат наведени):			
	2.4. акционери кои учествуваат со повеќе од 5% во основната главнина на издавачот:	акционер:	број и род на акции:	процент во основна главнина:
	2.5. пазар на кој се тргува со хартиите од вредност:			
3.	Анализа на финансиското работење на издавачот со состојба на 31. декември за претходните две години:	(напомена: -за друштвата кои по закон се во обврска да изготвуваат ревидирани финансиски извештаи, податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од ревидираните финансиски извештаи или пак да се приложат кон барањето во оригинал, нотарски заверен препис на истите и -за друштвата кои по закон не се во обврска да изготвуваат ревидирани финансиски извештаи, податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од годишната сметка или пак да се приложат кон барањето во оригинал, нотарски заверен препис на истите)		
	3.1. извештаи на овластен ревизор/извештаи од годишната сметка:			
	3.2. (не) ревидирани			

	биланси на успех:		
	3.3. (не) ревидирани биланси на состојба:		
4.	Исплатена дивиденда	претходна година:	последна година:
	4.1 на обични акции:		
	4.2 на приоритетни партиципативни акции:		
	4.3. на приоритетни кумулативни акции:		
	4.4. други:		
II	Податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори: (основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или одборот на директори на трговското друштво/ за членовите на управниот и надзорниот одбор, одборот за ризик, одборот за ревизија и раководниот орган на банката, односно надлежните органи на штедилницата/ за членовите на надлежните органи за управување и надзор соодветно според видот на издавач)	<i>НАПОМЕНА: графите за податоците за одделните членови на надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори односно на соодветните органи на управување на друштвото - издавач на хартии од вредност ископирајте ги и пополнете ги за секој одделен член на одборот</i>	
1.	надзорен одбор / неизвршни членови на одбор на директори:		
	1.1. Член А		
	- име и презиме, датум на		

	раѓање:	
	- работно искуство и мандат со кој ја остварува сегашната функција	
	- сопствено учество во капиталот на друштвото:	
	- член е на следните управни одбори на други друштва (во случај да не е член во други управни одбори - се пополнува дека не е член на други управни одбори):	
	- акционер е во следните акционерски друштва (фирма и седиште на друштвото, со кој износ и кој вид на акции):	
	- (не)осудуваност за кривични дела од областа на финансиското работење и судски постапки во тек во однос на финансиското работење	
	1.2. Член Б	
2.	управен одбор / извршни членови на одбор на директори:	
	2.1. Член А;	
3.	лице одговорно да го застапува друштвото пред трети лица:	
	3.1. Член А;	
III	Податоци за претходно издадените хартии од	НАПОМЕНА: по потреба да се додаваат колони за секоја одделна емисија

	вредност:	I (основачка)	II емисија	III емисија
1.	редослед на емисијата на хартии од вредност			
2.	број на хартии од вредност одобрени од Комисијата и понудени за продажба, вкупно и по одделни родови и класи			
3.	број на продадени хартии од вредност, вкупно и по одделни родови и класи			
4.	вкупна номинална вредност на реализираниот износ на емисијата на хартии од вредност			
5.	вкупна продажна вредност на реализираниот износ на емисијата на хартии од вредност			
6.	апсолутна вредност (износ) на основната главнина по реализацијата на емисијата на хартии од вредност			
7.	состојба на основната главнина (број на издадени хартии од вредност) по реализацијата, вкупно и по родови и класи на хартии од вредност			
8.	податоци за извршени конверзии на хартиите од вредност од еден во друг род односно од една во друга класа	(напомена: податоците се даваат во случај кога имало конверзија)		
9.	други податоци во врска со издадените хартии од	(напомена: податоците се даваат во случај да имало промени кои се однесуваат на хартиите од		

	вредност (пр. промена на номинална вредност; промена на правата, повлекување на акции, спојување на акции, поделба на акции итн.)	<i>вредност на издавачот)</i>
IV	Податоци за емисијата на хартиите од вредност	
1.	Број и датум на актот за издавање на хартии од вредност донесен од надлежниот орган на издавачот	
2.	бројот на хартии од вредност што се издаваат по одделни родови и класи:	
3.	номинална вредност на одделните хартии од вредност што се издаваат:	
4.	продажна цена на хартиите од вредност што се издаваат:	
5.	обем на емисијата (продажна вредност):	
6.	намена на средствата што ќе се приберат од продажбата на хартиите од вредност (да се наведе за кои цели ќе бидат искористени средствата):	
7.	права што ги даваат хартиите од вредност што се издаваат:	
8.	начин на исплата на дивиденда / камата од хартиите од вредност:	

9.	време и начин (постапка) на купување на хартиите од вредност (доколку хартиите од вредност се уплаќаат во пари - да се наведат жиро сметките на кои ќе се врши уплатата);	
10.	рокот за купување на хартиите од вредност:	
11.	депозитар во кој ќе се регистрираат хартиите од вредност:	
12.	преносливост на хартијата од вредност:	
13.	место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето на хартии од вредност:	
14.	дневен весник во кој ќе биде објавено соопштението за приватната понуда:	
15.	други информации во врска со емисијата на хартии од вредност:	<i>пр. идентитет на купувачите при приватна понуда на ХВ, податоци за заемот/ите што се трансформира/ат во влог дадени од единствениот акционер, износ на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат во влог според сметководствената евиденција на издавачот на денот на поднесување на барањето, податоци за овластениот проценител кој извршил проценка на побараувањата на единствениот акционер односно на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат во влог, вредност на заемот/ите што се трансформираат во влог според Извештајот на овластениот проценител и сл.</i>
16.	прилози:	<i>Доколку хартиите од вредност наместо со парични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог кон барањето се доставува и документот согласно</i>

		кој се стекнуваат хартиите од вредност. На пример при внесување непаричен влог во друштвото - се доставува проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку се издаваат акции во постапка на присоединување - се доставува Спогодбата за присоединување; доколку се исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот календар, итн.
V	Изјава од одговорното лице (т.е. одговорните лица) на издавачот:	
	(напомена: изјавата од соседната графа се дава во случај на емисија на хартии од вредност)	“Под полна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека емисијата е во согласност со закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.”
VI	Датум на изготвување на барањето:	
VII	Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на издавачот односно квалификуван дигитален сертификат	

Образец И-ОЛ-И: Изјава од одговорното лице на издавачот

Јас, _____ на издавачот - _____,

(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот)

(назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Обврските евидентирани во сметководствената евиденција на издавачот по основ на заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од единствениот акционер на издавачот – _____, со состојба на ден _____

(назив, седиште и МБ на единствениот акционер на издавачот)

(на денот на поднесување на барањето)

изнесуваат

_____;

(износ во денари)

- Износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог дадени од единствениот акционер на издавачот нема да биде вратен на единствениот акционер на издавачот во пари, туку на единствениот акционер по добивање одобрение од Комисијата за хартии од вредност на РМ за износот од _____ денари што е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од единствениот акционер на издавачот, ќе му бидат издадени акции согласно _____.

(назив, број и датум на актот за издавање на акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот)

односно квалификуван дигитален сертификат)

Образец И-ОЛ-ЕАИ: Изјава од одговорното лице на единствениот акционер на издавачот

Јас, _____ на _____,

(име и презиме, функцијата што ја врши)

(назив, седиште и МБ на единствениот акционер на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од нас како единствен акционер на издавачот - _____ заклучно со

(назив, седиште и МБ на издавачот)

_____ не ни е вратен;

(денот на поднесување на барањето)

- Согласно сме за износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од нас како единствен акционер на издавачот - _____ да ни бидат

(назив, седиште и МБ на издавачот)

издадени _____ акции согласно _____.

(број и род на акциите)

(назив, број и датум на актот за издавање на акции)

(печат и потпис на одговорното лице на

единствениот акционер на издавачот

односно квалификуван дигитален сертификат)

Образецот И-ФЛ-ЕАИ: Изјава од единствениот акционер на издавачот – физичко лице

Јас, _____,

(име и презиме, ЕМБГ, број на лична карта и датум на издавање и датум на важност на лична карта, како и орган кој ја издал и адреса на живеење)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од мене како единствен акционер на издавачот - _____ заклучно со

(назив, седиште и МБ на издавачот)

_____ не ми е вратен;

(денот на поднесување на барањето)

- Согласно сум за износот од _____ денари кој е предмет на договорот/ите за заем/и што се трансформира/ат во влог даден/и од мене како единствен акционер на издавачот - _____ да ми бидат издадени

(назив, седиште и МБ на издавачот)

_____ акции согласно _____.

(број и род на акциите)

(назив, број и датум на актот за издавање на акции)

(потпис на единствениот акционер на издавачот

односно квалификуван дигитален сертификат)

Образец И-ЗТД1 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикано и одржано согласно Законот за трговските друштва;

- Јавниот повик за Собранието на акционери на Друштвото _____ е објавен на ден _____ на _____
(назив и седиште на издавачот)

(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Собранието на акционери на Друштвото _____ објавен со Јавниот повик на ден _____
(назив и седиште на издавачот)

на _____.
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржано на ден _____.

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

работеше со потребниот кворум согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, односно на седницата присуствуваа верификувани учесници на собранието кои поседуваат _____,
(% од вкупниот број од акциите со право на глас)

од вкупниот број од акциите со право на глас на Друштвото.

- Записникот од Собранието на акционери на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност _____ го водеше
(број и датум на Одлуката на издавачот)

нотар _____
(име и презиме на нотарот)

- Актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

е донесен со потребното мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието _____, што е согласно Законот
(% од акциите со право на глас претставени на Собранието)

за трговските друштва и Стаутот на Друштвото _____.
(назив и седиште на издавачот)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

го донесе актот за издавање на хартиите од вредност
_____ на начин и во облик согласно Законот за
(број и датум на Одлуката на издавачот)

трговските друштва и Статутот на друштвото, актот за издавање на хартиите од вредност е внесен во Записникот од Собранието на акционери на Друштвото на начин определен со Законот за трговските друштва.

- За актот за издавање на хартиите од вредност² _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

сопствениците на другите родови акции издадени од Друштвото имаат дадено согласност со Одлука број _____.
(број и датум на Одлуката од сопствениците од другите родови акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

² Овој дел од Изјавата се дава во случај на издавање акции (при зголемување на основната главнина на Друштвото) и доколку друштвото има издадено повеќе родови акции

Образец И-ЗТД2 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Органот на управување на Друштвото _____ е
(назив и седиште на издавачот)

овластен со Статутот на друштвото да донесе акт за издавање на хартии од вредност со зголемување на основната главнина;

- Рокот од 5 години во кој важи овластувањето дадено со Статутот на Друштвото _____ трае до _____ година;
(назив и седиште на издавачот) (датум)

- Во времето кога е дадено овластувањето за зголемување на основната главнина со одобрен капитал на Друштвото _____,
(назив и седиште на издавачот)

номиналниот износ на одобрениот капитал кој изнесува _____ не ја надминува половината од основната главнина, која изнесува _____;

-Седницата на органот на управување на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на која е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикана и одржана согласно Законот за трговските друштва;

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Седницата на органот на управување на Друштвото _____;
(назив и седиште на издавачот)

- Седницата на органот на управување на Друштвото _____ е одржана на ден _____ година.
(назив и седиште на издавачот)

- Согласно на актот за издавање на хартиите од вредност _____ е дадена со потребното мнозинство на неизвршни
(број и датум на Одлуката на издавачот)

директори на одборот на директори, односно со мнозинството од членовите на надзорниот одбор, што е согласно Законот за трговските друштва и Стаутот на Друштвото _____.
(назив и седиште на издавачот)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

3864.

Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр.57/2010, бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 28.11.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА
П РА В И Л Н И К¹
ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДА-
ВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕ-
СУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност (во понатамошниот текст: овој Правилник) се определуваат документите што ги доставува издавачот за хартиите од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.

Документација кон барањето за одобрение

Член 2

Кон барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (во понатамошниот текст: барање за одобрение) издавачот на хартиите од вредност (во понатамошниот текст: издавачот) ја приложува документацијата пропишана со член 14 од Законот за хартии од вредност и документацијата пропишана со овој Правилник, како и со друг подзаконски акт на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија).

¹ Во пречистениот текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност се содржани Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 28/2008), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 171/2013), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 64/2015), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 182/2016), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 40/2019) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 236/2019).

Член 3

(1) При поднесување на барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда, издавачот до Комисијата ги доставува следните документи:

1. Акт за издавање на хартиите од вредност;
2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од вредност;
3. Покана за запишување и уплата на хартиите од вредност;
4. Статут на друштвото;
5. Трговска регистрација;
- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ друг надлежен регистар;
- Извод од регистрацијата на издавачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не по-стар од седум дена од денот на поднесување на барањето; и
6. Ревидираните финансиски извештаи за претходните три години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 - биланс на состојба
 - биланс на успех
 - извештај за промени на главнината
 - извештај за паричните текови
 - сметководствени политики и објаснувачки белешки.

Доколку издавачот изготвува сопствени и консолидирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата ги доставува ревидираните консолидирани годишни финансиски извештаи, а сопствените ревидирани финансиски извештаи ги доставува до Комисијата доколку иситите се содржани во проспектот.

7. Извештај од овластен ревизор за последните три години со независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија;

8. Квартални или полугодишни финансиски извештаи, во случаите кога:

- проспектот е од датум по завршување на девет месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи кои биле ревидирани, при што потребно е да се однесуваат најмалку на периодот од првото полугодие на финансиската година или
- издавачот објавил квартални или полугодишни финансиски извештаи од датумот на неговите последни ревидирани финансиски извештаи.

9. Извештај од овластен ревизор на кварталните или полугодишните финансиски извештаи доколку иситите се ревидирани;

10. Изјава од раководно лице назначено од издавачот како одговорно лице за содржината на Проспектот и дека:

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од вредност и со актот за издавање;

– податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни;

– податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ни една ценовно чувствителна информација, освен ценовно чувствителните информации чие необјавување е одобрено од Комисијата;

11. Податоци за издадените хартии од вредност согласно Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност;

12. Одлука за зголемување на основната главнина на друштвото, а ако постојат повеќе родови акции и одлуката за согласност за зголемувањето на основната главнина на друштвото од акционерите од секој род акции, во случај кога барањето за одобрение се однесува на издавање акции;

12а. Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно Образец И-ЗТД1 од Прилог 1 и Образец И-ЗТД2 од Прилог 2 на овој Правилник;

13. Решение од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за основање, во случај кога како издавач се јавува банка, штедилница, осигурително друштво или друго правно лице за кое со закон е утврдена обврска за добивање дозвола за работа односно основање;

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган за издавање на хартии од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од вредност на издавачот му е потребно таква согласност, одобрение односно дозвола;

15. Одлука на Собранието на акционери на друштвото за усвојување на финансиските извештаи за последните 3 години;

16. Одлука на Собранието на акционери на друштвото за распоред на финансискиот резултат за последните 3 години;

17. Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на жиро сметката на друштвото за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;

18. Одлуката за стекнување на сопствени акции, во случај на продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда;

19. Договор помеѓу издавачот и овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршењето, за сметка на издавачот, трансакции и активности потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, доколку издавачот склучил таков договор;

20. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластената берза. Доколку издавачот, е овластено прав-

но лице – членка на овластената берза и овластен депозитар, и се застапува самиот во постапката на запишување преку берза, потребно е да достави соодветен акт за тоа;

21. Договор со овластената берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност;

22. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност;

23. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку берза;

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност;

25. Доколку во проспектот се вклучени предвидувањата, прогнозите односно проценките на профитот, до Комисијата се доставува Извештај изготвен од независен овластен ревизор со мислењето на за предвидувањата, прогнозите односно проценките на профитот;

26. Доколку во проспектот се вклучени проценки и извештаи подготвени од страна на експерт, до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи и

27. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.

27а. Доколку барањето се однесува на одобрување на инцијална јавна понуда согласно член 12 став (2) од Законот за хартии од вредност, издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.²

(2) Доколку издавач на хартии од вредност е единица на локална самоуправа, при поднесување на барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до Комисијата ги доставува следните документи:

1. Акт за издавање на хартиите од вредност;
 2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од вредност;
 3. Покана за запишување и уплата на хартиите од вредност;
 4. Статут на единицата на локална самоуправа;
 5. Регистрација на единицата на локална самоуправа;
- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ друг надлежен регистар и

² Согласно член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РСМ бр.40/2019), оваа одредба важи до 31.12.2019 година.

– Извод од регистрацијата на издавачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не по-стар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за годината во која се издаваат хартиите од вредност;

7. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата за последните две години;

8. Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, причините за неусвојувањето;

9. Извештај на овластениот државен ревизор за извршена државна ревизија на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија;

10. Извештај од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена независна ревизија;

11. Извештај за оценка на кредитната способност на единицата на локална самоуправа или нејзините должнички хартии од вредност од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изготвена таква оценка;

12. Изјава од раководно лице назначено од единицата на локална самоуправа како одговорно лице за содржината на Проспектот и дека

– емисијата е во согласност со Законот за хартии од вредност и со актот за издавање;

– податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни;

– податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ниедна ценовно чувствителна информација, освен ценовно чувствителните информации чие необјавување е одобрено од Комисијата;

13. Податоци за издадените хартии од вредност согласно Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност, доколку издавачот претходно има издадено хартии од вредност;

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган за издавање на хартии од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од вредност на единицата за локална самоуправа и е потребно таква согласност, одобрение односно дозвола;

15. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за извршување на буџетот за годината во која се издаваат хартиите од вредност;

16. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за усвојување на годишната сметка и годишниот извештај за последните две години;

17. Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на сметката на единицата на локална самоуправа за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;

18. Договор помеѓу единицата на локална самоуправа и овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршењето, за сметка на издавачот, трансакции и активности потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, доколку издавачот склучил таков договор;

19. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластена берза;

20. Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност;

21. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност;

22. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку берза;

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност;

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и извештаи подготвени од страна на експерт, до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи и

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.

25а. Доколку барањето се однесува на одобрување на инцијална (првата) јавна понуда на обврзници, издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за

уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.³

(3) Доколку исполнувањето на обврските од хартиите од вредност е гарантирано од едно или повеќе лица односно во случај кога јавната понуда на хартии од вредност има гарант до Комисијата се доставува и следната документација за гарантот:

1. Договор помеѓу издавачот и гарантот чиј предмет на регулирање е намиравањето на обврските од хартиите од вредност од страна на гарантот и начинот на кој ќе бидат сервисирани гарантираните плаќања;

2. Решение за упис на гарантот во судскиот/трговскиот регистар или друг надлежен регистар;

3. Извод од регистрацијата на гарантот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од 7 дена од поднесување на барањето;

4. Ревидираните финансиски извештаи за претходните три години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување;

- биланс на состојба
- биланс на успех
- извештај за промени на главнината
- извештај за паричните текови
- сметководствени политики и објаснувачки белешки.

Доколку издавачот изготвува сопствени и консолидирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата ги доставува ревидираните консолидирани годишни финансиски извештаи, а сопствените ревидирани финансиски извештаи ги доставува до Комисијата доколку иситите ги објавил во проспектоот.

5. Извештај од овластен ревизор за последните три години со независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија.

(4) Документацијата од став 1 точка 5, став 2 точка 5 и став 3 точка 3 од овој член, Комисијата за прибавува по службена должност, заради што издавачот дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по службена должност.

(5) Документите кои издавачот ги доставува заедно со барањето за одобрение до Комисијата за хартии од вредност, се доставуваат во оригинал или нотарски заверен препис, на службениот јазик во Република Македонија односно на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(6) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот може да ги достави до Комисијата и во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(7) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на хартиите од вредност ги доставува до Комисијата за хартии од вредност и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (6) од овој член.

(8) За одлучување по поднесеното барање, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Член 4

Во случај кога барањето за одобрение се однесува на издавање на хартии од вредност од трета или наредни емисии на хартии од вредност, документите за издавачот од член 3 став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник не се доставуваат доколку Комисијата располага со истите, освен во случај на настанати измени на актите.

Завршни одредби

Член 5

Со влегувањето во сила на овој правилник прастанува да важи Правилникот за документите што ги доставува издавачот за хартиите од вредност при поднесување на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 16/2001 и бр. 47/04).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1294/1

28 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

³ Согласно член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РСМ бр.40/2019), оваа одредба важи до 31.12.2019 година.

Прилог 1-Образец И-ЗТД1

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикано и одржано согласно Законот за трговските друштва;

- Јавниот повик за Собранието на акционери на Друштвото _____ е објавен на ден _____ на _____
(назив и седиште на издавачот)

_____.
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Собранието на акционери на Друштвото _____ објавен со Јавниот повик на ден _____
(назив и седиште на издавачот)

_____ на _____.
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржано на ден _____.

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

работеше со потребниот кворум согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, односно на седницата присуствуваа верификувани учесници на собранието кои поседуваат _____,

(% од вкупниот број од акциите со право на глас)

од вкупниот број од акциите со право на глас на Друштвото.

- Записникот од Собранието на акционери на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност _____ го водеше
(број и датум на Одлуката на издавачот)

нотар _____
(име и презиме на нотарот)

- Актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

е донесен со потребното мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието _____, што е
(% од акциите со право на глас претставени на Собранието)

согласно Законот за трговските друштва и Стаутот на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

го донесе актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)
на начин и во облик согласно Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото, актот за издавање на хартиите од вредност е внесен во Записникот од Собранието на акционери на Друштвото на начин определен со Законот за трговските друштва.

- За актот за издавање на хартиите од вредност⁴ _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

сопствениците на другите родови акции издадени од Друштвото имаат дадено согласност со Одлука број _____
(број и датум на Одлуката од сопствениците од другите родови акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

⁴ Овој дел од Изјавата се дава во случај на издавање акции (при зголемување на основната главнина на Друштвото) и доколку друштвото има издадено повеќе родови акции

Прилог 2-Образец И-ЗТД2

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Органот на управување на Друштвото _____ е
(назив и седиште на издавачот)

овластен со Статутот на друштвото да донесе акт за издавање на хартии од вредност со зголемување на основната главнина;

- Рокот од 5 години во кој важи овластувањето дадено со Статутот на Друштвото _____ трае до _____ година;
(назив и седиште на издавачот) (датум)

- Во времето кога е дадено овластувањето за зголемување на основната главнина со одобрен капитал на Друштвото _____,
(назив и седиште на издавачот)

номиналниот износ на одобрениот капитал кој изнесува _____ не ја надминува половината од основната главнина, која изнесува _____;

- Седницата на органот на управување на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на која е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикана и одржана согласно Законот за трговските друштва;

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Седницата на органот на управување на Друштвото _____;
(назив и седиште на издавачот)

- Седницата на органот на управување на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржана на ден _____ година.

- Согласно на актот за издавање на хартиите од вредност _____ е дадена со потребното мнозинство на неизвршни
(број и датум на Одлуката на издавачот)

директори на одборот на директори, односно со мнозинството од членовите на надзорниот одбор, што е согласно Законот за трговските друштва и Стаутот на Друштвото

(назив и седиште на издавачот)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3865.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2.12.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	68,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	70,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС – 98		
- Дизел гориво -	-	61,50 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	50,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	33,186 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	28,710 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	30,480 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС – 98		
- Дизел гориво -	-	30,359 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	29,910 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	26,233 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,559 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС – 98		
- Дизел гориво -	-	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС – 98		
- Дизел гориво -	-	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	-	22,021 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	21,946 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС – 98		
- Дизел гориво -	-	15,121 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	6,197 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.12.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3632/1

2 декември 2019 година

Скопје

Заменик претседател,

Куштрим Рамадани, с.р.

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

3866.

Врз основа на член 32 став (9) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИКОТ, КАКО И ЗАЧЕСТЕНОСТА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ ОСНОВА НА ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат елементите на проценката на ризикот, како и зачестеноста на спроведувањето на инспекциски надзор врз основа на проценката на ризик.

Член 2

(1) Под ризик, во смисла на овој правилник се подразбира комбинација на тежината на штетните последици, врз заштитените добра, правата и интересите, жи-

вотната средина издравјето на луѓето, кои може да се случат како последица од работата на субјектот на надзор, и веројатноста за случување на тие последици.

(2) Под штетна последица во смисла на овој правилник се подразбира повреда или загрозување на заштитените добра, правата и интересите, животната средина и здравјето на луѓето, и може да се состои од:

- уништување на некое добро или ограничување, односно спречување на остварување на право или интерес,

- оштетување на некое добро или ограничување, нарушување, односно сметање при остварување на некое право или интерес или

- создавање, односно зголемување на можноста некое добро, право или интерес да бидат повредени, односно уништени или оштетени.

Член 3

(1) Проценката на ризици се прави во текот на подготвувањето на годишниот план за работа на инспекциската служба и претставува основа за планирање на зачестеноста на спроведувањето на инспекциски надзори, утврдувајќи ги степените на ризици според кои се определуваат инспекциските активности, економските дејности и бројот на субјекти на надзор над кои ќе се врши инспекциски надзор во текот на годината, како и ангажманот и работата на инспекторот, потребното време и другите ресурси потребни за вршење на инспекцискиот надзор.

(2) Проценката на ризик во одредена област на инспекциски надзор се однесува на објекти и подружници во кои субјектот на надзор ја врши својата дејност.

Член 4

(1) Елементи за проценка на ризик се:

- тежината на штетните последици, и
- веројатноста за случување на штетните последици.

(2) Тежината на штетните последици се проценува врз основа на следните специфични елементи:

- природата на штетните последици која произлегува од видот на дејноста на субјектот на надзор односно активностите кои ги презема или овластувањата кои ги врши во рамките на своето работење, односно од ка-

рактеристиките на производите, материите и другите предмети, односно услугите, кои субјектот ги става на пазарот односно ги дава, и

- обемот на штетните последици кои произлегуваат од опфатот на корисници на производот односно услугата која се дава од страна на субјектот на надзор, односно круг на лица кои остваруваат одредени права кај субјектот на надзор или во врска со субјектот на надзор односно, круг на лица кои се изложени на природата на штетните последици.

(3) Веројатноста за случување на штетни последици се проценува врз основа на следните специфични елементи:

- претходната работа и постапување на субјектот на инспекциски надзор, вклучувајќи ја и последната утврдена состојба на законитост и безбедност во неговото работење и постапување,

- стандарди и другите стандардизациски документи кои ја сочинуваат националната стандардизација, како и правилата на добра практика кои ги применува субјектот на инспекциски надзор,

- системите за управување и внатрешен надзор на работењето на субјектот на инспекциски надзор,

- состојбата во областа во која се врши дејноста и предвидувањата за идните движења во таа област, и

- внатрешните и надворешните стручни, технички, технолошки и финансиски капацитети на субјектот на инспекциски надзор.

Член 5

(1) Зачестеноста на спроведувањето на редовните инспекциските надзори кај одреден субјект на надзор, зависи од утврдениот степен на ризик и тоа:

- при висок степен на ризик најмалку еден инспекциски надзор годишно,

- при среден степен на ризик најмалку еден инспекциски надзор во две години и

- при низок степен на ризик најмалку еден инспекциски надзор во три години.

(2) Степенот на ризик од став (1) на овој член, се утврдува врз основа на матрица на ризици 3x3, на чија хоризонтална оска се нанесуваат вредностите за степе-

нот на тежината на штетните последици, а на вертикалната оска се нанесуваат вредностите за степенот на веројатноста за случување на штетните последици.

(3) Матрицата на ризици 3x3 од став (2) на овој член, е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник, и ја опфаќа секоја комбинација од трите степени на тежина на штетните последици и веројатноста за случување на штетни последици.

(4) Вредностите на специфичните елементиза проценка на тежината на штетните последици од член 4 став (2) од овој правилник, како и на специфичните елементи за проценка на веројатноста за случување на штетни последици од член 4 став (3) од овој правилник, се искажуваат со бодови. На секој специфичен елемент за проценка на тежината на штетните последици и веројатноста за случување на штетни последици се определува одреден број на бодови во опсег од најмалиот до најголемиот вкупен број на бодови, сразмерно на нивното значење, така што за секој елемент се добива нумеричка вредност искажана во бодови.

(5) Вкупната нумеричка вредност за тежината на штетните последици се добива со собирање на нумеричките вредности (бодови) од секој поединечен специфичен елемент од член 4 став (2) од овој правилник.

(6) Вкупната нумеричка вредност за веројатноста на настанувањето на штетни последици се добива со собирање на нумеричките вредности (бодови) од секој поединечен специфичен елемент од член 4 став (3) од овој правилник.

(7) За потребите на матрицата 3x3, вкупните нумерички вредности на тежината на штетните последици и веројатноста за случување на штетните последици се сведуваат во опсег од 1 – 3, односно се утврдуваат како степени и изнесуваат:

- 1 – низок,
- 2 – среден и
- 3 – висок.

(8) Вредноста на проценетиот степен на ризик се добива со множење на нумеричките вредности на степените на тежината на штетните последици и веројатноста за случување на штетни последици и може да изнесува:

- 1 или 2 – низок степен на ризик,
- 3 или 4 – среден степен на ризик и
- 6 или 9 – висок степен на ризик.

Член 6

(1) Проценката на ризик технички се врши врз основа на податоците и информациите достапни во информацискиот систем за инспекциски надзор, со користење на соодветни софтверски алатки вградени во него.

(2) Податоците и информациите во информацискиот систем од став (1) на овој член, се прибираат при вршењето на инспекциски надзор, водењето на службена евиденција, преку размена со регистрите и евиденциите кои се водат од страна на други државни органи и институции.

Член 7

При вршењето на проценката на ризикот за субјектите на надзор кои се основани и започнале со вршење на дејност во тековната година, како и за субјекти кај кои во последните три години не е вршен инспекциски надзор или кои не поднеле извештај за самопроверка и исполнување на барањата од листата за проверка, се утврдува среден степен на ризик, кој е подложен на промени, во зависност од понатамошното постапување на субјектот на надзор.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19).

Бр. 01-1036/1

29 ноември 2019 година

Скопје

Инспекциски совет

Претседател,

м-р Магдалена Филипова-Грашкоска

Прилог

Матрица на степени на ризици 3x3

Веројатност за случување на штетни последици	3 – Висока	3	6	9
	2 – Средна	2	4	6
	1 – Ниска	1	2	3
		1 – Ниска	2 – Средна	3 – Висока
		Тежина на штетни последици		



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депомент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.



2019247